

Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на 10 извршители на определено време и тоа:

- 1. Советник за одобрување на проекти**, одделение за спроведување на националните програми за рурален развој и рибарство и аквакултура, сектор за одобрување на проекти – 1 (еден) извршител. Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **лозарство, ветеринарна медицина или економски науки**,
- најмалку **три години** работно искуство во структурата и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 26.253,00 денари.

- 2. Виш соработник за оценување на проекти**, одделение за спроведување на националните програми за рурален развој и рибарство и аквакултура, сектор за одобрување на проекти – 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **растително производство, добиточно производство (сточарство) или економски науки**,
- најмалку **две години** работно искуство во структурата и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 24.402,00 денари.

- 3. Помлад соработник за анализа и обработка на податоци**, одделение за супервизија и техничка поддршка, сектор за контрола на терен – 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **добиточно производство (сточарство) или шумарство и хортикултура,**
- со или без работно искуство во структурата и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

4. Помлад соработник за имплементација на мерките што се спроведуваат според PRAG, одделение за јавни набавки, сектор за општи и правни работи – 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **правни науки,**
- со или без работно искуство во структурата и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

5. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација, одделение за одобрување на плаќања од мерките финансирани од Буџетот на Република Македонија, сектор за одобрување на исплати – 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **наука за земјиштето и хидрологија (економика на земјоделството и развој), добиточно производство (сточарство) или економски науки,**
- со или без работно искуство во структурата и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

6. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација, одделение за одобрување на плаќања од мерките финансирани од Буџетот на ЕУ, сектор за одобрување на исплати – 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **шумарство и хортикултура, економски науки** или **јавна управа и администрација**,
- со или без работно искуство во струката и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

7. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација, одделение за развој на руралните средини, сектор за одобрување на проекти – 1 (еден) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **прехранбена технологија, наука за земјиштето и хидрологија** или **економски науки**,
- со или без работно искуство во струката и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

8. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација, одделение за одобрување на инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи, сектор за одобрување на проекти – 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **наука за земјиштето и хидрологија (економика на земјоделството и развој), растително производство или економски науки**,
- со или без работно искуство во струката и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

9. Помлад соработник за преглед на документација, одделение за директни плаќања за растително производство, сектор за директни плаќања во земјоделството – 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на **наука за земјиштето и**

хидрологија (економика на земјоделството и развој), економски науки или организациони науки и управување (менаџмент)

- со или без работно искуство во струката и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Просечна месечна нето плата: приближно 22.020,00 денари.

Секој од кандидатите за наведените работни места, покрај наведените услови, треба да ги исполнува и општите услови за вработување наведени во член 31 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 20/2020) и тоа:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, а во текот на работниот ден трае 8 часа и тоа со почеток меѓу 07:30 и 08:30 часот и крај меѓу 15:30 и 16.30 часот.

Сите објавени работни места се за вработување на определено време со времетраење до 31.12.2020 година. Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време, со можност за негово продолжување.

Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Ве молиме да аплицирате само на работни места за кои ги исполнувате предвидените услови за вработување.

Потребни документи за аплицирање:

- кратка биографија на македонски јазик (CV) **во која на првата страна ќе наведете за кое работно место или работни места аплицирате,**
- уверение за завршено соодветно образование (копија) и
- уверение за државјанство (копија).

Документите е потребно да бидат испратени во затворен коверт на кој ќе пишува „оглас за вработување“ на следната адреса:

**Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
бул. 3-та Македонска бригада број 20 (зграда на Македонија табак, блок Ц),
1000 Скопје, Република Северна Македонија**

или да се достават лично во Писарницата на Агенцијата.

Ве молиме да ги доставите само бараните документи и тоа како што е наведено - во копија.

Рокот за поднесување на документи изнесува 5 (пет) работни денови од денот на објавување на овој оглас.

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

Изборот на лицата кои ќе засноваат работен однос на определено време во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе се изврши во рок од 45 дена од денот на истекот на рокот за пријавување.

Се охрабруваат сите кандидати кои сметаат дека се способни, мотивирани за тимска работа и ги исполнуваат условите да аплицираат на овој оглас.

Напомена: Сите апликации ќе бидат внимателно разгледувани од страна на Комисија на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Само кандидатите кои ги исполнуваат потребните услови на работните места за кои аплицирале и имаат уредна документација ќе бидат контактирани.

Комуникацијата со апликантите ќе се одвива исклучиво преку е-маил, поради што е неопходно во вашето CV да наведете е-маил адреса што редовно ја користите.

Повеќе информации за дејноста на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој може да се најдат на www.ipardpa.gov.mk

Лице за контакт:

Иван Деспотовски

е-пошта: ivan.despotovski@ipardpa.gov.mk